

МАКИ ЗА ЛОЗАРИТЕ ОКОЛУ ОТКУПНАТА ЦЕНА НА ГРОЗЈЕТО!

Производителите на грозје и натаму реагираат за ниската откупна цена, сметајќи дека нивниот труд воопшто не е валоризиран!

Проблемот со откупот на вишокот винско грозје од годинашната реколта може да се реши единствено со помош од Владата, преку издвојување државна помош за исплата на пазарните вишоци, преку давање поволни кредити или со повлекување на резервите вино од винарските визби, за да се ослободи простор за прифаќање нови количества вино.

Тоа е решението кое претставниците на винарските визби и на локалната власт го презентирале во Скопје на средбата со премиерот Владо Бучковски. Според лозарите, најголем проблем во моментот не е откупната цена, туку прифаќањето на сите произведени количества винско грозје, кои винарите не можат да ги прифатат, поради однапред проектираните бизнис планови за преработка и пласман на вино.

Вишокот на грозје од 35 милиони килограми, според откупувачите, може да се собере во капацитетите на "Лозар" од Велес, "Повардарие" од Неготино и "Винојуг" од Гевгелија, за што Владата треба да обезбеди поволни кредити, бидејќи во спротивно тие уште на старт ќе остварат финансиски загуби.

Стотици лозари протестираа пред капиите на "Тиквеш", барајќи повисоки откупни цени за 20 отсто, зголемена динамика на откуп и 2 денара за килограм грозје од државата. Според лозарите, ако продолжи ваквата откупна политика, со часови чекаат да го предадат грозјето, 30 милиони килограми ќе скапат на нива.

Кај нив сè повеќе се зголемува нервозата и се најавува блокада на "Тиквеш".

Нема крај на проблемите за тиквешките лозари. Покрај катастрофално ниските откупни цени, дождот кој се заканува да го скапе родот, незаинтересираната власт и бавниот откуп, годинава имаа и нов проблем. Грозје има, ама никој не го сака.

Годинава, вишокот грозје, покрај обилниот род, се појави и поради затворањето на "Винојуг" и на велешки "Лозар", кои преработуваа дел од тиквешкото грозје.

"Владата мора да изнајде решение - така е во секоја држава во ваков случај. Проблемот е од таков карактер што бара посредување со надлежните органи на власта", рече Панчо Минов, градоначалник на Кавадарци.

За да се откупи вишокот од 35 милиони килограми грозје, потребни се поволни кредити, за кои најитно треба да се изјасни Владата, а според познавачите на состојбите, најголемите винарски визби "Повардарие" и "Тиквеш" имаат капацитет за да го откупат целиот род од лозарите.

Свето Јаневски ја обвини Владата за превирањата во винарскиот бизнис. На градоначалникот на Кавадарци му напишал протестно писмо.

"Отсега 'Тиквеш' ќе работи по нови правила. Лозарите ќе добијат пари за откупеното грозје само откако ќе се продаде виното. 'Тиквеш' повеќе нема да се задолжува со кредити за да ги исплати лозарите. Ако локалната власт сака да им помогне, таа нека се задолжува", му порача Јаневски на градоначалникот Минов.

"Тиквеш" е приватна компанија и поради тоа ние не можеме да правиме компромиси со пазарната логика и да им служиме на политичките интереси, кои стојат во позадина", пишува Јаневски, обвинувајќи дека локалната власт со наредби и ултимативни барања постојано му кажувала на "Тиквеш" што треба да направи во ваква ситуација, без да се запраша дали и како тоа е можно.



На Минов му вели дека упорно тропаат на погрешна врата - "навреме најдете ја вистинската адреса пред да биде предоцна за сите нас".

Градоначалникот Минов - без коментар. Вели - проблемот ќе се решава во премиерскиот кабинет.

Министерството за финансии чека на судска разreshница - дали може да ја блокира сметката на "Тиквеш", за да наплати близу девет милиони евра, кои раководството ѝ ги должи на државата за незавршената доприватизација.

Токму овој спор се смета за главна причина за превирањата. Свето Јаневски бара да го плати со попуст и тој да се сведе на само два милиона евра - варијантата крајно неприфатлива за власта. Во секој случај најголема жртва, за жал, се лозарите чиј труд и мака некој сака да ги изманипулира!

КОНФЕРЕНЦИЈА - "ИМАКЕДОНИЈА 2005 - ЗА ПОРАСТ И ВРАБОТУВАЊА, ИСТО ТАКА"

За да бидеме во тек со светските случувања, глобализацијата информациско-технолошките процеси, неделава и кај нас ја организираваме Првата меѓународна конференција за информатичко општество наречена "Имакедонија 2005", која се одржа на 28 септември во хотелот "Александар Палас" во Скопје. На Конференцијата се говореше за ИКТ во функција на интеграцијата на Македонија во Европската унија и, како таа да гради и да развива информатичко општество кое ќе води кон развој и нови вработувања. На Конференцијата учествуваа претставници на национални и интернационални институции, држави, развојни агенции, донаторски организации, креатори на развојни политики, ИКТ експерти, научници, јавен сектор, приватен сектор и невладини организации.

Претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски е покровител на конференцијата, а покровител е и на "Стратегија за развој на информатичко општество". Работниот наслов на "Имакедонија 2005" е "За пораст и вработувања, исто така" и е соодветен на обновената Лисабонска стратегија. Конференцијата треба да помогне во ширењето на македонската визија за развој на информатичкото општество, а нејзините најбитни пораки се дека Националната стратегија е многу повеќе од документ, за што говорат и досега преземените конкретни чекори за нејзина имплементација (одделни проекти од Акциониот план се во фаза на имплементација, а некои се и реализирани). НСИО е дел од напорите на државата и на нејзината посветеност низ развојот на информатичко општество да обезбеди подобар квалитет на живот и просперитетна иднина на граѓаните. Ваквите настојувања, односно македонската визија и фокусот се целосно во согласност со визијата и со активностите на ЕУ на ова поле. Целите на Конференцијата се: да се промовира и да се дискутира Националната стратегија за развој на информатичкото општество, да се истакнат приоритетните проекти наведен во Акциониот план и да се побара поддршка во процесите на нивното имплементирање. Конференцијата беше иницирана и организирана од страна на КИТ, во соработка и со поддршка на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Фондацијата Институт отворено опш-



тество - Македонија. Активно учество во Организациониот одбор на Конференцијата земаа УСАИД, Секретаријатот за европска интеграција на Владата на Република Македонија и Македонската асоцијација на ИТ компании - МАСИТ.

Останува мошне нејасен делот назначен како "ЗА ПОРАСТ И ВРАБОТУВАЊА, ИСТО ТАКА", чија порака е добра доколку освен теоретски го почувствуваме и малку попрактично со оглед на фамозната бројка невработени во државата!

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонска берза на 26.9 2005 година вкупно се тргуваше со 23 акции, обврзниците за девизни влогови и обврзниците за денационализација (прва, втора, трета и четврта емисија). Истргувани се 13.030 акции преку 160 трансакции и обврзници во номинална вредност од 274.154 евра преку 59 трансакции. Вкупно се склучени 219 трансакции и е остварен вкупен промет од 39.760.645,00 денари.

Македонскиот Берзански Индекс-МБИ-10 изнесуваше 2.405,60 и забележа пораст за 105,54 индексни поени, односно 4,59 отсто. На Официјалниот пазар - Берзанска котација се тргуваше со: 1.043 обични акции на Алкалоид АД Скопје, по просечна цена од 4.400,83 денари по акција (последна цена 4.303,00 денари); 44 обични акции на Бетон АД Скопје, по просечна цена од 3.000,00 денари по акција (последна цена 3.000,00 денари); 1.843 обични акции на Гранит АД Скопје, по просечна цена од 298,08 денари по акција (последна цена 292,00 денари); 98 обични акции на Европа АД Скопје, по просечна цена од 1.201,00 денари по акција (последна цена 1.201,00 денари); 3.016 обични акции на Комерцијална банка АД Скопје, по просечна цена од 3.822,00 денари по акција (последна цена 3.822,00 денари); 40 обични акции на Макпетрол АД Скопје, по просечна цена од 17.000,00 денари по акција (последна цена 17.000,00 денари); 90 обични акции на Македонија турист АД Скопје, по просечна цена од 2.754,44 денари по акција (последна цена 2.760,00 денари); 556 обични акции на Охридска банка

АД Охрид, по просечна цена од 4.999,85 денари по акција (последна цена 5.000,00 денари); 10 обични акции на Реплек АД Скопје, по просечна цена од 16.500,00 денари по акција (последна цена 16.500,00 денари); 15 обични акции на РЗ Институт АД Скопје, по просечна цена од 62,00 денари по акција (последна цена 62,00 денари); 1.573 обични акции на РЗ Услуги АД Скопје, по просечна цена од 35,00 денари по акција (последна цена 35,00 денари); 19 обични акции на Стопанска банка АД Битола, по просечна цена од 6.720,00 денари по акција (последна цена 6.720,00 денари); 200 обични акции на Скопски пазар АД Скопје, по просечна цена од 6.400,00 денари по акција (последна цена 6.500,00 денари); 643 обични акции на Топлификација АД Скопје, по просечна цена од 3.250,31 денари по акција (последна цена 3.200,00 денари); 833 приоритетни акции на Комерцијална банка АД Скопје, по просечна цена од 3.835,29 денари по акција (последна цена 3.822,00 денари); обврзниците издадени од Република Македонија за намиравање на побарувањата од граѓаните по основ на депонираните девизни влогови, во номинална вредност од 57.263 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 74,99% од номиналната вредност (последна цена 74,50%); обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (прва емисија), во номинална вредност од 1.400 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 68,70% од номиналната вредност (последна цена 68,70%); обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (втора емисија), во номинална

вредност од 500 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 66,80% од номиналната вредност (последна цена 66,80%); обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (трета емисија), во номинална вредност од 28.121 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 66,00% од номиналната вредност (последна цена 66,00%); обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (четврта емисија), во номинална вредност од 186.870 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 65,11% од номиналната вредност (последна цена 65,00%).

На Неофицијалниот пазар - Јавно поседувани друштва се тргуваше со следните акции: 42 обични акции на РЗ КПОР АД Скопје, по просечна цена од 60,00 денари по акција; 20 обични акции на АД УТ Македонија АД Битола, по просечна цена од 1.000,00 денари по акција; 1.662 обични акции на Краиште Тиквеш АД Кавадарци, по просечна цена од 300,00 денари по акција; 676 обични акции на Mittal Steel Скопје (CRM) АД Скопје, по просечна цена од 31,00 денари по акција; 406 обични акции на Mittal Steel Скопје (HRM) АД Скопје, по просечна цена од 31,00 денари по акција; 113 обични акции на Тутунска банка АД Скопје, по просечна цена од 2.900,00 денари по акција и 68 обични акции на Фустеларко Борец АД Битола, по просечна цена од 300,00 денари по акција. На Неофицијалниот пазар - Слободен Пазар се тргуваше со 20 обични акции на Пелагонија Транс АД Прилеп, по просечна цена од 1.500,00 денари по акција.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii
od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ часot

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München

Kumanovo
Skopje
Gostivar
KICEVO
VERBUNDUNG MIT
SPOJUVANJE SO

Struga **Prilep**
Ohrid **Bitola**

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selija Sreda i Petok Germanija za MAKEDONIJA
Selija Sreda i Sabota Makedonija za GERMANIJA